

201909801242

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за спортот, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 април 2019 година.

Бр. 08-2599/2
17 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ

Член 1

Во Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), членот 14-г се менува и гласи:

„Корисници на средствата од даночното ослободување по Законот за данокот на добивка може да бидат:

- национални спортски федерации,
- спортски клубови,
- активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и
- други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт.

Средствата од даночното ослободување корисниците од ставот 1 на овој член можат да ги користат по исполнување на критериумите и тоа:

а) за Националните спортски федерации:

- број на активни спортски клубови и спортисти во Националната спортска федерација,
- функционирање на Националната спортска федерација (собрание, органи и тела, просторни услови),
- ранг на Националната спортска федерација на официјалните ранг-листи на меѓународните европски и светски спортски асоцијации во одреден спорт,
- организирање и остварени спортски резултати во националниот систем на натпревари во машка и женска конкуренција, во сите возрасни категории,
- учество и остварени резултати во меѓународниот спортски систем на националните спортски репрезентации во последните две години,

- учество и остварени резултати во меѓународниот спортски систем на спортските клубови од Националната спортска федерација во последните две години,
- организирање на европски, регионални и други меѓународни натпревари во земјата,
- учество и остварени резултати во меѓународниот спортски систем на спортистите во индивидуалните спортови, во натпреварите од сите возрасни категории во последните две години,
- медиумска покриеност на националниот спортски систем,
- човечки ресурси во Националната спортска федерација (стручно административни работници, тренери, судии, лекари, спортски психолози, нутриционисти и друго) и
- материјални услови за функционирање на Националната спортска федерација;
- б) за спортските клубови:
 - број на активни спортисти во спортскиот клуб,
 - функционирање на спортскиот клуб (собрание, органи и тела, просторни услови),
 - учество и пласман на спортскиот клуб во националниот систем на натпревари, за сите категории и возрасти во изминатите две години,
 - учество и остварени резултати на спортскиот клуб во меѓународниот спортски систем на натпревари во последните две години,
 - број на спортисти од спортскиот клуб во националните репрезентации од сите возрасти (сениори-ки, младинци-ки, деца),
 - учество и остварени резултати во меѓународниот спортски систем на спортските клубови од Националната спортска федерација во последните две години,
 - учество и остварени резултати во меѓународниот спортски систем на спортистите во индивидуалните спортови, во натпреварите од сите возрасни категории во последните две години,
 - медиумска покриеност на националниот спортски систем,
 - број на спортисти од спортскиот клуб кои имаат остварено спортска категорија,
 - човечки ресурси во спортскиот клуб (тренери, лекари, спортски психолози, нутриционисти и друго) и
 - материјални услови за функционирање на спортскиот клуб;
- в) за активните спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови:
 - да биде член на спортски клуб и активно тренира и настапува за спортскиот клуб и националната спортска репрезентација,
 - да е категоризиран спортист, согласно со закон,
 - да има остварени врвни спортски резултати во изминатите две години,
 - да има учество и пласман во националниот систем на натпревари, организиран од Националната спортска федерација и
 - да има учество и пласман на официјални меѓународни натпревари, организирани од меѓународните спортски асоцијации, во кои членува Националната спортска федерација и пласман на ранг-листи на меѓународните спортски асоцијации.

Другите правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт треба да ги исполнуваат критериумите утврдени за Националните спортски федерации или спортските клубови и истите се рангираат согласно со нивниот статус утврден во решението за вршење дејност спорт.

Средствата од ставот 1 на овој член се користат врз основа на издаден ваучер од страна на органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.

Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот ги пропишува формата, содржината и начинот на издавање на ваучерот од ставот 4 на овој член.

Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот подготвува и утврдува предлог-листа со која се вреднуваат, верифицираат и рангираат Национални спортски федерации кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно со ставот 2 точка а) на овој член и Законот за данокот на добивка.

Секоја Национална спортска федерација формира комисија која подготвува предлог-листа со која се вреднуваат, верифицираат и рангираат спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно со ставот 2 точки б) и в) на овој член и Законот за данокот на добивка.

Националната спортска федерација е должна најдоцна до 20 јануари во тековната година до органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот да достави барање за користење средства од даночното ослободување и предлог-листа на спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно со овој закон и Законот за данокот на добивка и да ја објави на својата веб страница.

Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот формира Централна комисија за евалуација на предлог-листата (во натамошниот текст: Централната комисија), за период од четири години, која се состои од претседател и четири члена и тоа претседателот и двајца членови се избираат од органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот и по еден член од Националните спортски федерации од екипни и од индивидуални спортови.

Централната комисија во рок од 10 дена од приемот на барањето за користење средства од даночното ослободување со прилог предлог-листата на спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно со овој закон и Законот за данокот на добивка, врши евалуација и проверка и ја доставува предлог-листата до Советот за спорт на усвојување.

Советот за спорт во рок од пет дена од приемот на предлог-листата на спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно со овој закон и Законот за данокот на добивка, на седница ја утврдува и усвојува предлог-листата.

Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот најдоцна до 10 февруари во тековната година на својата веб страница објавува официјални Листи на Национални спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно со овој закон и Законот за данокот на добивка.

Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот издава ваучери за користење на средствата од даночното ослободување во рок од пет дена од денот на објавувањето на листите од ставот 12 на овој член.

Националните спортски федерации се должни во рок од три дена да ја докомплетираат документацијата по барање на Централната комисија.

Доколку во рокот утврден од ставот 14 на овој член не се комплетира бараната документација, функционерот на органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот донесува решение со кое се одбива како неосновано барањето за користење средства од даночното ослободување.

Членовите на Централната комисија за својата работа примаат надоместок по одржана седница.

Висината на надоместокот од ставот 16 на овој член ја определува функционерот на органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот согласно со расположливиот буџет на органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот утврден за тековната година.

Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот ги пропишува поблиските квантитативни и квалитативни критериуми кои треба да ги исполнуваат корисниците од ставот 1 на овој член за користење на средствата од даночното ослободување, начинот на бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење средствата од даночното ослободување и на листите од ставот 12 на овој член.“.

Член 2

Во членот 14-д став 1 во воведната реченица зборот „поттикнување“ се заменува со зборот „ослободување“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Средствата со кои трговското друштво учествува во финансирање на субјектите од членот 14-г став 1 од овој закон, се уплатуваат на посебна наменска сметка и од нив не смее да се префрлаат парите на редовната или друга сметка на Националната спортска федерација, на спортскиот клуб, активниот спортист или друго правно лице кое има решение за вршење дејност спорт или пак да се исплаќаат обврски по договори од редовната сметка.“.

Ставот 3 се брише.

Член 3

Членот 14-ѓ се менува и гласи:

„Средствата со кои трговското друштво учествува во финансирање на субјектите од членот 14-г став 1 од овој закон, се забранува Националната спортска федерација, спортскиот клуб, активниот спортист или правното лице кое има решение за вршење дејност спорт, по кој било основ да ги вратат во истото трговско друштво или трговско друштво со кое друштвото е капитално или управувачки поврзано или е во сопственост или управувано од лице во роднинска врска во сите линии до втор степен со лице од трговското друштво, вклучувајќи и трошоци за стоки и услуги.

Средствата со кои трговското друштво учествува во финансирање на субјектите од членот 14-г став 1 од овој закон, подлежат на контрола за наменското користење најмалку еднаш годишно од страна на органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.

За незаконско користење на средствата од членот 14-д од овој закон се одговара согласно со одредбите од Кривичниот законик.“.

Член 4

Членот 14-е се менува и гласи:

„Националните спортски федерации и правните лица кои имаат решение за вршење дејност спорт како корисници на средства од даночното ослободување се должни најдоцна до 15 март во наредната година да достават извештај до органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, колку средства примиле за претходната година, од кого примиле средства по оваа основа и за кои намени се истите потрошени.

Извештајот од ставот 1 на овој член се објавува на веб страницата на Националната спортска федерација и правните лица кои имаат решение за вршење дејност спорт најмалку во периодот од 15 март до 15 јуни наредната година од кога се добиени средствата.

Националната спортска федерација е должна во периодот од ставот 2 на овој член да ги објави на својата веб страница извештаите на сите спортски клубови и активни спортисти корисници на средства од даночното ослободување, а тие се должни најдоцна до 10 март во наредната година да ги достават извештаите за претходната година до надлежната Национална спортска федерација.

Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот ја пропишува формата и содржината на извештаите од ставовите 1 и 3 на овој член.“.

Член 5

Членот 14-ж се брише.

Член 6

Членот 76-а се менува и гласи:

„Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на Националната спортска федерација и правните лица кои имаат решение за вршење дејност спорт како корисници на средства од даночното ослободување, доколку не постапат согласно со членот 14-е ставови 1, 2 и 3 од овој закон.

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на Националната спортска федерација и правните лица кои имаат решение за вршење дејност спорт како корисници на средства од даночното ослободување, за прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и на одговорното лице во Националната спортска федерација и правните лица кои имаат решение за вршење дејност спорт.

Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на спортскиот клуб корисник на средства од даночното ослободување, доколку не постапи согласно со членот 14-е став 3 од овој закон.

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на активниот спортист корисник на средства од даночното ослободување, доколку не постапи согласно со членот 14-е став 3 од овој закон.“.

Член 7

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Националните спортски федерации во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе достават предлог-листи на спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување за 2019 година до органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, а органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот во рок од 15 работни дена од денот на доставување на предлог-листите, ќе ги објави на својата веб страница официјалните Листи на Национални спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно со овој закон и Законот за данокот на добивка.

Член 9

Започнатите постапки врз основа на поднесените барања за користење на средствата од даночното поттикнување по Законот за данокот на добивка до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат според одредбите од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16).

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.